



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за изработка на алуминиумска браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје
Број на тендер:	05/2010
e-mail:	tenders@procreditbank.com.mk
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 15.02.2010 година
Краен датум на доставување на понудите: 23.02.2010 година

Почитувани господа,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолна компанија за изработка на алуминиумска браварија, решетки и ограда за потребите на Управата и Експозитурите низ Р. Македонија за период од 24.03.2010 година до 24.03.2011 година.

Напомена: Потребно е да се достави понуда за сите ставки од спецификацијата и задолжително да се наведат типот на понудени материјали, димензии и земја на потекло, во спротивно понудите нема да се земат во предвид.

Со избраната компанија ПроКредит Банка АД Скопје ќе потпише договор за соработка во времетраење од една година.

Банката го задржува правото за избор на повеќе компании.

Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик и како учесници на тендер можат да се јават сите изведувачи на овој тип дејности.
2. Понудата треба да содржи:
 - а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт;
 - б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена во денари (истата треба да биде фиксна и непроменлива). **При изработката на понудата задолжително се пополнуваат Анекс 9 – Понуда за тендер и Анекс 10 – Спецификација со поединечни цени** (во прилог на објавата од тендерот).
 - в. Начин на плаќање;
 - г. Гарантен период на извршените работи;
 - д. Време на одзив при повик – 2 часа во Скопје и 6 часа низ Р. Македонија;
 - ѓ. Докази за квалитет (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички спецификации, функционални карактеристики, естетски карактеристики итн.);
 - е. Референтна листа за слични извршени работи со фотографии;
 - ж. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
 - з. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
 - с. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

и. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;

ј. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;

к. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;

л. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од реномирана странска ревизорска куќа;

љ. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.

Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 (шест) месеци.

Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- цена на чинење.....60 бодови
- квалитет и потекло на производите.....20 бодови
- гаранција на изведените работи.....15 бодови
- соработка со банката.....05 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.

Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената услуга.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

Бул. Јане Сандански 109а, Скопје

со назнака за **Тендер за изработка на алуминиумска браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.05/2010.**

Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Доколку по барање на Набавувачот ПроКредит Банка, Понудувачот треба да изработи модел на предметот кој се набавува, изработката и доставувањето до просториите на Банката е на трошок на Понудувачот и моделот останува во сопственост на Понудувачот. ПроКредит Банка не е должна на Понудувачот да му ги надомести трошоците за изработка ниту пак било кои други трошоци настанати во врска со изработката на моделот и не е должна да го откупи истиот.

